

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 15 Год. LXII Понеделник, 6 февруари 2006 Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
195. Одлука за избор на заменици на Народниот правобранител.....	2	202. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител за одржување на градби од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата за управител за одржување.....	10
196. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Анкетна комисија за испитување на причините и последиците од стечајот на Експорт-Импорт банка врз Буџетот на Република Македонија.....	2	203. Правилник за начинот за издавање, продолжување и одземање на овластување за изработка на проектна документација, ревизија на проекти и надзор над изградбата, формата и содржината на образецот за овластувањето А и овластување Б и висината на надоместокот за добивање на овластувањето.....	13
197. Програма за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2006 година.....	2	204. Правилник за начинот за издавање, продолжување и одземање на лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач на градби од трета, четврта и петта категорија на градби, минималниот број на стручни лица и работници и нивната стручна подготовка за раководење и извршување на работи и техничка и друга опременост за работи кои ги врши изведувачот, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата.....	16
198. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП “Македонски железници” - Скопје.....	4	205. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	19
199. Решение за именување директор на ЈП “Македонски железници” - Скопје.....	4	Огласен дел	1-44
200. Правилник за составот на Комисијата и начинот на донесување на наод и мислење за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место	4		
201. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител на градба од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени лиценци и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба.....	7		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

195.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Народниот правобранител (“Службен весник на Република Македонија” бр. 60/2003) и Одлуката за определување на бројот на замениците на Народниот правобранител (“Службен весник на Република Македонија” бр. 74/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

1. За заменици на Народниот правобранител, се избрани:

- Нашиде Ибраими, дипломиран правник од Скопје, која ќе работи во седиштето на Народниот правобранител во Скопје,
- Драги Целевски, дипломиран правник од Скопје, кој ќе работи во седиштето на Народниот правобранител во Скопје и
- Невенка Крушаровска, дипломиран правник од Скопје, која ќе работи во седиштето на Народниот правобранител во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-540/1
1 февруари 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

196.

Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА- ЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВА- ЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД СТЕЧАЈОТ НА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА ВРЗ БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Анкетна комисија за испитување на причините и последиците од стечајот на Експорт-Импорт банка врз Буџетот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 62/2005 година), во членот 4 зборовите: “основањето на Комисијата” се заменуваат со зборовите: “донесувањето на Одлука за избор на претседател и членови на Анкетната комисија за испитување на причините и последиците од стечајот на Експорт-Импорт банка врз Буџетот на Република Македонија”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-528/1
1 февруари 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

197.

Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување јубилејни настани и истакнати личности во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/98 и 4/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2006 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО 2006 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2006 година (во натамошниот текст: Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизационските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2006 година.

Член 2

Во 2006 година ќе се одбележат следниве јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности:

Јубилејни годишнини на значајни настани:
Државнотворниот и уставотворниот континуитет на Република Македонија

1. 60 години од Второто вонредно заседание на Народното Собрание на НР Македонија, на кое се донесени законите:

- Закон за Уставотворно собрание на НРМ;
- Закон за избор на народни пратеници;
- Закон за грбот;
- Закон за Илинденски пензии и
- Закон за прогласување на црквата Св. Спас за културно-историски споменик.

60 години од донесувањето на првиот Устав на Македонија 1946-2006 година

15 години од конституирањето на првото повеќепартиско Собрание на Република Македонија 1991-2006 година

15 години од одржувањето на Референдумот за самостојна суверена Република Македонија 1991-2006 година

15 години од донесувањето на првиот Устав на самостојна суверена Република Македонија 1991-2006 година

Носител:
Собранието на Република Македонија (Одбор за одбележување годишнини на настани)

2. 15 години од изборот на првата Влада на Република Македонија 1991-2006 година

10 години од потпишувањето на рамковната спогодба за соработка на Република Македонија со Европската унија

Пет години од Охридскиот рамковен договор

Носител:
- Владата на Република Македонија
Општествено-политички и културно-просветни значајни настани

1. 70 години од формирањето на Македонскиот народен покрет (МАНАПО) 1936-2006 година

Носител:
- Институтот за национална историја
- РО на СБНОВ на Македонија
- општината Охрид

2. 60 години од објавувањето на Првата македонска граматика од професорот Круме Келески

Носител:
- Македонската академија на науките и уметностите
- Институтот за македонски јазик “Крсте Мисирков”

3. 60 години од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје 1946-2006 година

Носител:

- Филозофскиот факултет Скопје
- Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"

4. 60 години од постоењето на Националната установа Драмски театар Скопје

Носител:

- Драмскиот театар Скопје

5. 60 години од основањето на Народната библиотека "Гоце Делчев" Штип

Носител:

- Националната библиотека Штип

6. 80 години постоење и работа на НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

Носител:

- Природонаучниот музеј на Македонија

7. 500 години од изградбата на Исхак Челеби џамија во Битола

Носител:

- Националниот конзерваторски центар

8. 60 години од Културно просветната автономија на Македонците во Пиринскиот дел на Македонија (1946-1948)

Носител:

- Министерството за култура
- Институтот за национална историја
- 9. 60 години Републички завод за трансфузиологија
- Носител:
- Министерството за здравство
- Заводот за трансфузиологија

Политички движења и настани во Република Македонија

1. 30 години од основањето на катедрата за турски јазик при Филолошкиот факултет во Скопје

Носител:

- Катедрата за турски јазик при Филолошкиот факултет- Скопје

2. 70 години од Шпанската граѓанска војна и учество на македонските антифашисти во неа (1936-2006)

Носител:

- Институтот за национална историја
- РО на СБНОВ на Македонија

3. 70 години од големиот судски процес против раководителите на ВМРО (Обединета), одржан во Софија 1936-2006 година

Носител:

- Институтот за национална историја

Истакнати личности

1. 15 години од смртта на Кирил Михајловски-Груица 1991-2006 година

Носител:

- Институтот за национална историја
- РО на СБНОВ на Македонија

2. 15 години од смртта на Димче Стојанов-Мире 1991-2006 година

Носител:

- Собранието на Република Македонија
- Архивот на Република Македонија

3. 20 години од смртта на Љупчо Арсов 1986 -2006 година

Носител:

- Собранието на Република Македонија
- Институтот за национална историја
- РО на СБНОВ на Македонија

4. 20 години од смртта на Г.Г. Ангелариј-Архиепископ Охридски и Македонски 1986-2006 година

Носител:

- Македонската православна црква

5. 20 години од смртта на Ристо Шишков, драмски и филмски актер (1986-2006)

Носител:

- Министерството за култура
- Македонскиот народен театар - Скопје

6. 30 години од смртта на Димитар Митрев 1976 - 2006 година

Носител:

- Македонската академија на науките и уметностите
- Филолошкиот факултет-Скопје

7. 50 години од раѓањето на Борис Трајковски, трагично загинатиот претседател на Република Македонија 1956-2006 година

Носител:

- Кабинетот на претседателот на Република Македонија
- општината Струмица

8. 60 години од смртта на Мирка Гинова 1946-2006 година

Носител:

- Институтот за национална историја
- РО на СБНОВ на Македонија

9. 60 години од пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев од Софија во Скопје 1946-2006 година

Носител:

- Владата на Република Македонија
- Министерството за култура
- Институтот за национална историја
- 10. 70 години од раѓањето на Живко Чинго

Носител:

- Друштвото на писателите на Македонија
- 11. 70 години од раѓањето на Михаил Ренцов

Носител:

- Друштвото на писателите на Македонија
- 12. 80 години од смртта на Крсте Петков Мисирков

1926-2006 година

Носител:

- Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков"
- 13. 80 години од смртта на Теодосиј Гологанов

1926-2006 година

Носител:

- Македонската православна црква
- 14. 80 години од раѓањето на Неџат Пустина

Носител:

- Педагошкиот факултет-Скопје
- општината Тетово
- општината Дебар
- 15. 90 години од раѓањето на Васил Куновски

Носител:

- Друштвото на писателите на Македонија
- 16. 100 години од раѓањето на генералот Михајло

Апостолски 1906-2006 година

Носител:

- Македонската академија на науките и уметностите
- Институтот за национална историја

17. 100 години од раѓањето на Доситеј, архиепископ, прв поглавар на возобновената Охридска архиепископија во лицето на автокефалната МПЦ

Носител:

- Македонската православна црква
- 18. 100 години од смртта на Даме Груев 1906-2006 година

Носител:

- Институтот за национална историја
- општината Битола

- општината Демир Хисар

- општината Берово

19. 100 години од смртта на Ѓорѓи Сугарев 1906-2006 година

Носител:

- Институтот за национална историја
- општината Битола

20. 100 години од раѓањето на Антон Панов

Носител:

- Институтот за македонска литература
- Друштвото на писателите на Македонија

21. 100 години од раѓањето на Живко Фирфов

Носител:

- Институтот за фолклор
- Сојузот на композиторите на Македонија

22. 100 години од раѓањето на Васил Хаџиманов

Носител:

- Институтот за фолклор

23. 125 години од раѓањето на Мустафа Кемал Ататурк
Носител:

- Владата на Република Македонија
- Институтот за национална историја
- општината Битола

24. 160 години од раѓањето на Наим Фрашери

Носител:

- Филолошкиот факултет- Скопје, Катедра за албано-логија

- Тетовскиот универзитет

25. 400 години од раѓањето на Франк Барди, основач на албанската лексикографија

Носител:

- Државниот универзитет Тетово
- Катедрата за албански јазик при Филолошкиот факултет- Скопје

Член 3

Во 2006 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август-Ден на Републиката, 8 Септември-Ден на независноста и 11 Октомври-Ден на Народното востание.

Носител: претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 4

Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2006 година, ќе се одбележуваат со:

- свечени седници, академии и научни собири;
- уметнички остварувања и манифестации;
- споменично одбележување;
- издавање на монографии и други публикации;
- издавање на пригодни поштенски марки;
- издавање на пригодни ковани пари;
- воспитно-образовни активности;
- информативно-пропагандни активности;
- изложбени активности, студиски денови, трибини и
- други облици на одбележување.

Член 5

За јубилејните годишнини од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија во 2006 година ќе бидат издадени монографии.

Носител: Собранието на Република Македонија.

Член 6

Комисијата за култура ќе го следи и координира спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

Член 7

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележување на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните и научните институции, јавните претпријатија, локалната самоуправа и други организации и здруженија.

Член 8

Финансиските средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, и тоа за:

- значајни настани од државно-правен континуитет и истакнати личности во буџетот на Собранието на Република Македонија и буџетот на Владата на Република Македонија;
- значајни настани и истакнати личности чии носители се државни органи, институции и друго преку буџетот на ресорното министерство соодветно на дејноста и
- значајни настани и истакнати личности чии носители се општините преку буџетите на единиците на локалната самоуправа.

Член 9

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-538/1

1 февруари 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 198.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ

1. Стојан Наумов се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие „Македонски железници“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 33-464/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

199.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие „Македонски железници“ - Скопје се именува Милчо Смилевски, помошник директор за финансиски работи во Претпријатието.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 33-465/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

200.

Врз основа на член 4-а став 2 и 3 од Законот за вработување на инвалидни лица ("Службен весник на РМ" бр. 44/2000, 16/2004, 62/2005 и 113/2005), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВЛНИК ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАОД И МИСЛЕЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ ИЗВРШУВА ИНВАЛИДНОТО ЛИЦЕ НА СООДВЕТНО РАБОТНО МЕСТО

Член 1

Со овој правилник се утврдува составот на Комисијата при Министерството за труд и социјална политика (во натамошниот текст: Комисија) и начинот на донесе

сување на Наод и мислење за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место (во натамошниот текст: Наод и мислење).

Член 2

Комисијата се состои од три члена и тоа:

1. Лекар-невропсихијатер, по предлог на Македонски национален совет на инвалидни лица на Македонија;
2. Лекар специјалист по медицина на труд, по предлог на Агенција за вработување на Република Македонија;
3. Дефектолог, по предлог на Заедница на заштитни друштва на Македонија.

Член 3

Наод и мислење се донесува врз основа на поднесено барање на:

- Инвалидно лице согласно Законот за вработување на инвалидни лица, неговиот брачен другар, неговиот родител или неговиот старател;
- Центарот за вработување на подрачјето каде што живее инвалидното лице;
- Центарот за социјална работа на подрачјето каде што живее инвалидното лице;
- Работодавецот каде е вработено инвалидното лице, работодавецот кој планира да го вработи инвалидното лице или работодавецот кој сака работно да го оспособи заради вработување.

Член 4

За донесување на Наод и мислење се поднесува следната документација:

- Барање;
- Решение од Центарот за социјална работа за видот и степенот на пречките во физичкиот или психичкиот развој или Наод, оценка и мислење од комисијата на Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на македонија (во натамошниот текст: Фонд);
- Уверение односно свидетелство за видот или степенот на образованието или работното оспособување на инвалидното лице;
- Упат од Центарот за вработување за донесување на Наод и мислење;
- Извадок од систематизација со опис и попис на работните задачи кои ги работи или ќе ги работи инвалидното лице, а за кои се бара Наод и мислење.

Член 5

Барањето од член 4 алинеја 1 содржи: презиме, татково име и име на инвалидното лице, дата и место на раѓање, адреса на постојано место на живеење, единствен матичен број на граѓанинот, број на решение од Центарот за социјална работа за видот и степенот на пречките во физичкиот или психичкиот развој или број на Наод, оценка и мислење од комисијата на Фондот за утврдена инвалидност од Законот за вработување на инвалидни лица; документ за завршено образование, стручна подготовка и работна оспособеност стекната преку некоја форма за работно оспособување, должина на работно искуство ако има и каде е стекната, назив на подносителот на барањето и негова адреса, по кој пат се прави оцената (првпат, вторпат итн), податоци за работодавецот со адреса и адреса на работниот простор каде инвалидното лице работи, ќе работи или работно ќе се оспособува, податоци за работното место на кое е вработено, ќе биде вработено или работно оспособувано, условите за работа на работното место, опис на технолошкиот процес, попис на работите кои ќе ги работи инвалидното лице, со потпис и печат на барателот, место и дата.

Член 6

Пополнетото барање од член 4 со документацијата од член 4 на овој правилник се поднесува до Комисијата по пошта или лично.

Член 7

По прием на барањето до Комисијата од страна на Заедницата се согледува дали со барањето е доставена комплетната документацијата од член 4 на овој правилник. Ако документацијата не е комплетна, Заедницата го известува поднесувачот на барањето да ја докомплетира.

Член 8

Комисијата пред да даде Наод и мислење, врши увид во документацијата доставена со барањето, врши увид во работните простории на работодавецот и остварува непосредна средба со инвалидното лице.

Комисијата може, по исклучок, да даде Наод и мислење без да изврши непосреден увид во работните простории на работодавецот ако се работи за дејност која по својата природа е очигледна.

Член 9

Во постапката на донесување на Наод и мислење учествува и инвалидното лице.

Во постапката за донесувањето на Наодот и мислењето може да учествува родителот, односно старателот на инвалидното лице, неговиот брачен другар и претставник на работодавецот кај кого е вработено или ќе се вработи инвалидното лице или ќе оди на работно оспособување заради вработување.

Член 10

Комисијата откако ќе констатира дека документацијата е комплетна и дека се исполнети условите утврдени во закон и овој правилник врз основа на поднесеното барање донесува Наод и мислење за работите кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветното работно место.

Член 11

Наодот и мислењето се издава според образец кој е составен дел на овој правилник.

Наодот и мислењето на Комисијата содржи лични податоци за инвалидното лице: презиме, татково име и име, ден, месец, година и место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот и адреса на постојано место на живеење, број на решение од Центарот за социјална работа за видот и степенот на пречките во физичкиот или психичкиот развој или број на Наод, оценка и мислење од комисијата на Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за утврдена инвалидност од Законот за вработување на инвалидни лица; завршена стручна подготовка, работна оспособеност стекната преку некоја форма за работно оспособување, работно искуство и каде односно напомена дека инвалидното лице не било во работен однос, адреса на подносителот на барањето, по кој пат се поднесува барањето за соодветното инвалидно лице (првпат, вторпат итн), и адреса на деловниот простор каде инвалидното лице работи или ќе работи, податоци за работното место на кое е вработено, ќе биде вработено или работно оспособувано, опис на условите за работа на работното место, опис на технолошкиот процес и попис на работите кои ќе ги работи инвалидното лице, со место за забелешка во која се наведува дали инвалидното лице може или не може да ја извршува работата на соодветното работно место, имиња на членовите на Комисијата и дата на издавање.

Член 12

Наод и мислење се пополнува од членовите на Комисијата и своерачно се потпишува.

По потпишувањето Наодот и мислењето се заверува со печат.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-736/1
30 јануари 2006 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Министерство за труд и социјална политика-Скопје

**КОМИСИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ ИЗВРШУВА
ИНВАЛИДНОТО ЛИЦЕ**

Архивски број _____

Наод број _____

Дата _____

НАОД И МИСЛЕЊЕза определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветното
работно место

1. Презиме, татково име и име _____
2. Ден, месец, година и место на раѓање _____
3. Единствен матичен број на граѓанинот _____
4. Адреса на постојано место на живеење _____
5. Број на Решение или Наод и Мислење за утврдена инвалидност _____
6. Завршена стручна подготовка _____
7. Работна оспособеност _____
8. Претходно работно искуство и каде _____
9. Назив и Адреса на подносителот на барањето _____
10. Барањето се поднесува (прв пат, втор пат, итн.) _____
11. Адреса на деловниот простор каде (ќе) работи, инвалидното лице _____
12. Опис на технолошкиот процес и условите за работа _____
13. Назив на работното место и попис на работите кои ќе ги работи инвалидното лице _____

МИСЛЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА:

Забелешка: _____
_____**ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:**

- | Име и Презиме: | Потпис: |
|--------------------------------|---------|
| 1. _____, спец.по мед.на труд, | _____ |
| 2. _____, невропсихијатар | _____ |
| 3. _____, дефектолог | _____ |

М.П.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
201.**

Врз основа на член 14 став 2 и 5 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/2005), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛИДЕНЦИ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител на градба од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени лиценци и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба.

Член 2

Образецот на лиценцата за управител на градба се издава во формат А-4.

Содржината на образецот за лиценца за управител на градби од прва, втора и трета категорија дадена е во прилог 1 и е составен дел на овој Правилник.

Член 3

Лиценцата за управител на градба ја издава Комората на овластени архитекти и овластени инженери (во натамошен текст: Комора).

Комората ја издава лиценцата врз основа на писмено барање поднесено од правното лице кое сака да биде управител на градба.

Кон барањето лицето од став 2 од овој член доставува:

1. Извод од регистрација во надлежниот регистар и
2. Доказ за вработено лице со архитектонтска или градежна струка со овластување "А" и овластување "Б".

Доказите од став 3 од овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар.

Комората ја издава лиценцата најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Комората ги впишува издадените лиценци во Регистар на издадени лиценци за управител на градба и се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 4

За издавање на лиценца за управител на градба се плаќа надоместок во висина од 10 000 ден.

Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на сметка на Комората.

Член 5

Продолжувањето на лиценцата за управител на градба се врши пред истекот на периодот за важноста на лиценцата.

Управителот на градба поднесува писмено барање за продолжување на лиценцата два месеци пред денот на истекот на рокот на важноста на лиценцата за управител на градба до Комората.

За продолжување на лиценцата треба да бидат приложени доказите од член 3 од овој Правилник.

Комората по поднесеното барање за продолжување на лиценцата ќе издаде лиценца со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.

Член 6

Комората може да ја одземе лиценцата за управител на градба ако:

1. пред истекот на рокот на важноста на лиценцата е избришан од надлежниот регистар или по друг основ му биде оземено правото за вршење на таа дејност;
2. нема вработено ниту едно лице со архитектонтска или градежна струка со овластување "А" и овластување "Б" и
3. ја пренесе лиценцата за управител на градба на друго лице.

Одземените лиценци се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 7

Изгубена, дотраена или оштетена лиценца, како и во случаите на промена на податоците кои ги содржи лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесување на барање од страна на управителот на градба до Комора на овластени архитекти и овластени инженери.

Ако Комората на управителот на градба му издаде нова лиценца, тогаш дотраената и оштетената лиценца се поништува.

Член 8

За издадени, продолжени и одземените лиценци на управителот на градба се води Регистар.

Регистарот се води на образец во формат А4.

Содржината на образецот на регистарот е даден во прилог 2 и е составен дел на овој Правилник.

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

Член 9

Комората врши запишување во Регистарот за издадената лиценца. Продолжување, обновување или одземање на лиценцата се запишува во рубриката забелешка.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-15-17664/5
27 јануари 2006 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехазии, с.р.

Прилог 1



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 14 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 51/05), ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМОРАТА НА
ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ИЗДАВА

Л И Ц Е Н Ц А

БРОЈ _____

ЗА УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБИ
ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЈА

НА

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА НОСИТЕЛОТ СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО ЗА
ВОДЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА
ГРАДЕЊЕ, ОД НИВО НА ИДЕА, ПРЕКУ ПРОЕКТ, ИЗГРАДБА, СЕ ДО ДОБИВАЊЕ
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА, СО ФИНАНСИСКО И МАТЕРИЈАЛНО СЛЕДЕЊЕ
НА СРЕДСТВАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗГРАДБАТА СОГЛАСНО ЗАКОН

ЛИЦЕНЦАТА ВАЖИ ДО _____

БРОЈ _____

ИЗДАДЕНО НА _____

СКОПЈЕ

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДЕЛЕНИЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

mp _____

РЕГИСТАР

Прилог 2

Ред бр.	Број на лиценца	Назив и седиште на правно лице	Датум на издавање	Рок на важење	Забелешка

стр. _____

202.

Врз основа на член 84 став 3 и 6 од Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2005), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со овој Правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител за одржување на градби од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, утврдување на надоместокот за добивање на лиценцата и начинот на водење на регистарот.

Член 2

Образецот на лиценцата за управител на одржување се издава во формат А-4.

Содржината на образецот за лиценца за управител на одржување е дадена во прилог 1 и е составен дел на овој Правилник.

Член 3

Лиценцата за управител на одржување ја издава Комората на овластени архитекти и овластени инженери (во натамошен текст: Комора).

Член 3

Комората ја издава лиценцата врз основа на писмено барање поднесено од правното лице кое сака да биде управител на одржување.

Кон барањето лицето од став 1 од овој член доставува:

1. Извод од регистрација во надлежниот регистар и
2. Доказ за вработено лице со архитектонтска или градежна струка со овластување ”А” и овластување ”Б”

Доказите од став 2 од овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар.

Комората ја издава лиценцата најдоцна по рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Лиценцата е непренослива.

Комората ги впишува издадените лиценци во Регистар на издадени лиценци за управител на одржување и се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 4

За издавање на лиценца за управител на одржување се плаќа надоместок во висина од 10 000 денари.

Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на сметка на Комората.

Член 5

Продолжувањето на лиценцата за управител на одржување се врши пред истекот на периодот за важноста на лиценцата.

Управителот на одржување поднесува писмено барање за продолжување на лиценцата два месеци пред денот на истекот на рокот на важноста на лиценцата за управител на одржување до Комората.

За продолжување на лиценцата треба да бидат приложени доказите од член 3 од овој Правилник.

Комората по поднесеното барање за продолжување на лиценцата ќе издаде лиценца со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.

Член 6

Комората може да ја одземе лиценцата за управител на одржување времено или трајно ако:

1. престане регистрацијата во надлежниот регистар за вршење на таа дејност и

2. нема вработено ниту едно лице со архитектонтска или градежна струка со овластување ”А” и овластување ”Б”.

Одземените лиценци се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 7

Изгубена, дотраена или оштетена лиценца, како и во случаите на промена на податоците кои ги содржи лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесување на барање од страна на управителот на одржување до Комората.

Ако Комората на управителот на одржување му издаде нова лиценца, тогаш дотраената и оштетената лиценца се поништува.

Член 8

За издадени, продолжени и одземените лиценци на управителот на одржување се води Регистар.

Регистарот се води на образец во формат А4.

Содржината на образецот на регистарот е даден во прилог 2 и е составен дел на овој Правилник.

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

Член 9

Комората врши запишување во Регистарот по издадената лиценца. Продолжување, обновување или одземање на лиценцата се запишува во рубриката забелешка.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-15-17664/5
27 јануари 2006 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехазиз, с.р.

Прилог 1



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ
ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 84 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" БР. 51/05), ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМОРАТА НА
ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ИЗДАВА

Л И Ц Е Н Ц А

БРОЈ _____

ЗА УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДБИ
ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЈА

НА

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА НОСИТЕЛОТ СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО ДА
ВРШИ ИЛИ ОРГАНИЗИРА ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА
ОБЈЕКТИ СОГЛАСНО ЗАКОН

ЛИЦЕНЦАТА ВАЖИ ДО _____

БРОЈ _____

ИЗДАДЕНО НА _____
СКОПЈЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

МП

РЕГИСТАР

Прилог 2

[illegible]

стр. _____

203.

Врз основа на член 32 став 5 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ И НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕТО А И ОВЛАСТУВАЊЕ Б И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за издавање, продолжување и одземање на овластување за изработка на проектна документација, ревизија на проекти и надзор над изградбата за градби од прва, втора, трета и четврта категорија на градби, формата и содржината на образецот за овластување А и овластување Б и висината на надоместокот за добивање на овластувањето.

Член 2

Комората на овластени архитекти и овластени инженери (во натамошен текст: Комора) го издава овластувањето врз основа на писмено барање поднесено од физичко лице регистрирано за вршење работи на: проектирање на градби, ревизија на проекти и за надзор над изградбата за градби од прва, втора, трета и четврта категорија на градби.

Кон барањето лицето од став 1 од овој член доставува:

1. Извод од регистрација во трговскиот регистар (оригинал или копија заверена на нотар);

2. Доказ дека барателот е дипломиран инженер со работен стаж над 5 (пет) години во соодветната струка;

3. Државјанство на РМ.

Лица кои имаат уверенија и овластувања за работа на проектирање и надзор и други соодветни уверенија и овластувања издадени до денот на примената на Законот за градење ("Сл. весник на РМ" бр. 51/05) кон барањето доставуваат:

1. Извод од регистрација во трговскиот регистар (оригинал или копија заверена на нотар);

2. Уверение или овластување;

3. Државјанство на РМ.

Комората го издава овластувањето најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Овластувањето е непреносливо.

Комората го впишува издаденото овластување во Регистар на издадени овластувања за изработка на проектна документација, ревизија на проекти и надзор над изградбата за градби од прва до четврта категорија на градби.

Издадените овластувања од Комората се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3

За издавање на овластување А се плаќа надоместок во висина од 1 500 денари.

За издавање на овластување Б се плаќа надоместок во висина од 500 денари.

Надоместокот за добивање на овластувањето се плаќа на сметка на Комората.

Член 4

Продолжување на овластувањето се врши пред истекот на периодот за важноста на овластувањето.

За продолжување на овластувањето се поднесува писмено барање до Комората и тоа 2 (два) месеци пред истекот на рокот на важноста на овластувањето.

За продолжување на овластувањето треба да бидат приложени доказите од член 2 од овој правилник.

Комората по барањето за продолжување на овластувањето, издава овластување со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.

Член 5

Комората може да го одземе овластувањето времено или трајно ако:

1. Носителот на овластувањето изработува проектна документација спротивно на член 15 од Законот за градење.

2. Носителот на овластувањето врши ревизија на проекти спротивно на член 19 од Законот за градење.

3. Носителот на овластувањето врши надзор над изградбата спротивно на член 29 од Законот за градење.

4. Ако не ги почитува актите на комората: статут, етички кодекс и ценовник.

5. Ако овластувањето го пренесе на друго лице.

6. Ако носителот на овластувањето е избришан од трговскиот регистар, пред истекот на рокот на важноста на овластувањето.

7. Ако по друг основ му биде одземено правото за вршење на дејност од чл. 3 на овој правилник.

Одземените овластувања се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 6

Исчезнато, дотраено и оштетено овластување, како и во случај на промена на податоците кои ги содржи овластувањето, може да биде заменето со ново, со поднесување на барање до Комората.

Ако Комората на носителот на овластувањето му издаде ново овластување, тогаш дотраеното и оштетеното овластување се поништува.

Член 7

Овластувањето за вршење на работи на проектирање на градби, ревизија на проекти и надзор над изградбата, се издава на образец во формат А4.

Содржината на образецот за овластување А, за изработка на проектна документација, ревизија на проекти и надзор над изградбата за градби од прва и втора категорија на градби е дадена во прилог 1 и е составен дел на овој Правилник.

Содржината на образецот за овластување Б, за изработка на проектна документација, ревизија на проекти и надзор над изградбата за градби од трета и четврта категорија на градби е дадена во прилог 2 и е составен дел на овој Правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-15-17664/5/06
27 јануари 2006 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехаззи, с.р.

Прилог 1.



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ (*СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * БР. 51/05), ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ИЗДАВА

О В Л А С Т У В А Њ Е А

БРОЈ _____

**ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБИ ОД
ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАДБИ ОД
ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА
ЗА НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ ОД
ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА**

НА

ДИПЛОМИРАН _____ ИНЖЕНЕР
ЕМБГ _____

**СО ДОБИВАЊЕ НА ОВА ОВЛАСТУВАЊЕ НОСИТЕЛОТ
СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО СОГЛАСНО ЗАКОН**

ОВЛАСТУВАЊЕТО ВАЖИ ДО _____

БРОЈ _____
ИЗДАДENO НА _____

СКОПЈЕ

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

МП

Прилог 2.



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ (*СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * БР. 51/05), ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ИЗДАВА

О В Л А С Т У В А Њ Е Б

БРОЈ _____

**ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБИ ОД
ТРЕТА И ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАДБИ ОД
ТРЕТА И ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
ЗА НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ ОД
ТРЕТА И ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА**

НА

ДИПЛОМИРАН _____ ИНЖЕНЕР
ЕМБГ _____

**СО ДОБИВАЊЕ НА ОВА ОВЛАСТУВАЊЕ ПОСИТЕЛОТ
СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО СОГЛАСНО ЗАКОН**

ОВЛАСТУВАЊЕТО ВАЖИ ДО _____

БРОЈ _____
ИЗДАДЕНО НА _____

СКОПЈЕ

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

МП

204.

Врз основа на член 22 став 4 и 7 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА А ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА И ЛИЦЕНЦА Б ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ТРЕТА, ЧЕТВРТА И ПЕТТА КАТЕГОРИЈА НА ГРАДБИ, МИНИМАЛНИОТ БРОЈ НА СТРУЧНИ ЛИЦА И РАБОТНИЦИ И НИВНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА ЗА РАКОВОДЕЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ И ТЕХНИЧКА И ДРУГА ОПРЕМЕНОСТ ЗА РАБОТИ КОИ ГИ ВРШИ ИЗВЕДУВАЧОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за издавање, продолжување и одземање на лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач на градби од трета, четврта и петта категорија на градби, минималниот број на стручни лица и работници и нивната стручна подготовка за раководење и извршување на работи и техничка и друга опременост за работи кои ги врши изведувачот, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата.

Член 2

Комората на овластени архитекти и овластени инженери (во натамошен текст: Комора) ја издава лиценцата врз основа на писмено барање поднесено од правно лице регистрирано во надлежниот регистар за изведување на градежни работи.

Член 3

За издавање на **лиценца А** лицето од член 2 на овој Правилник доставува:

1. извод од регистрација во надлежниот регистар (оригинал или копија заверена на нотар),
2. доказ дека во редовен работен однос има вработено најмалку 3 (три) дипломирани инженери за оделни видови работи од соодветната дејност, од кои 2 (два) со овластување А и намалку 10 (десет) работници од кои 5 (пет) квалификувани за соодветната дејност и
3. доказ за соодветна техничка опременост или договор за обезбедена механизација потребна за изведување на бараните работи.

Член 4

За издавање на **лиценца Б** лицето од член 2 на овој Правилник доставува:

1. извод од регистрација во надлежниот регистар (оригинал или копија заверена на нотар),
2. доказ дека во редовен работен однос има вработено најмалку 1 (еден) дипломиран инженер за оделни видови работи од соодветната дејност со овластување Б, и најмалку 5 (пет) работници од кои 3 квалификувани за соодветната дејност и
3. доказ за соодветна техничка опременост или договор за обезбедена механизација потребна за изведување на бараните работи.

Член 5

Комората ја издава лиценцата најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Лиценцата е непренослива.

Комората ги впишува издадените лиценци во Регистар на издадени лиценци за изведувач на градби и се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 6

За издавање на **лиценца А** се плаќа надоместок во висина од 10 000 денари.

За издавање на **лиценца Б** се плаќа надоместок во висина од 5 000 денари.

Надоместокот од став 1 и 2 од овој член се плаќа на сметка на Комората.

Член 7

Продолжување на лиценцата за изведувач на градби се врши пред истекот на периодот на важноста на лиценцата.

За продолжување на лиценцата се поднесува барање до Комората и тоа 2 (два) месеца пред истекот на рокот на важноста на лиценцата.

За продолжување на лиценца А треба да бидат приложени доказите од член 3 од овој Правилник.

За продолжување на лиценца Б треба да бидат приложени доказите од член 4 од овој Правилник.

Комората по барањето за продолжување ќе издаде лиценца со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.

Член 8

Комората може да ја одземе лиценцата за изведувач на градби времено или трајно ако:

1. носителот на лиценцата изведува градежни работи спротивно на член 25 став (1) од Законот за градење,
2. ако не ги почитува актите статутот и етичкиот кодекс на Комората,
3. ако пред истекот на рокот на важноста на лиценцата е избришан од надлежниот регистар, или по друг основ му биде одземено правото за вршење на дејност и
4. ако ја пренесе лиценцата за изведувач на градби на друго лице.

Одземените лиценци се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 9

Исчезната, дотраена и оштетена лиценца, како и во случај на промена на податоците кои ги содржи лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесување на барање до Комората.

Ако Комората на изведувачот на градби му издаде нова лиценца, тогаш дотраената и оштетена лиценца се поништува.

Член 10

Лиценцата за изведувач на градби се издава на образец во формат А4.

Содржината на образецот за лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија на градби дадена е во прилог 1 и е составен дел на овој Правилник.

Содржината на образецот за лиценца Б за изведувач на градби од трета и четврта и петта категорија на градби дадена е во прилог 2 и е составен дел на овој Правилник.

Член 11

За издадени, продолжени и одземените лиценци на изведувач на градби се води Регистар.

Регистарот се води на образец во формат А4.

Содржината на образецот на регистарот е даден во прилог 3 и е составен дел на овој Правилник.

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

Член 12

Комората врши запишување во Регистарот по издадената лиценца. Продолжување, обновување или одземање на лиценцата се запишува во рубриката забелешка.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-15-17664/5/06
27 јануари 2006 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехаззи, с.р.

Прилог 1.



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 22 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ (*СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * БР. 51/05), ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ИЗДАВА

ЛИЦЕНЦА А

БРОЈ _____

ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ
ОД ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА _____ РАБОТИ

НА

(правно лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВА ОВЛАСТУВАЊЕ НОСИТЕЛОТ
СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО СОГЛАСНО ЗАКОН

ЛИЦЕНЦАТА ВАЖИ ДО _____

БРОЈ _____
ИЗДАДENO НА _____
СКОПЈЕ

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

МП

Прилог 2.



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 22 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ (*СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * БР. 51/05), ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМОРАТА НА
 ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ ИЗДАВА

Л И Ц Е Н Ц А Б

БРОЈ _____

ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ
ОД ТРЕТА, ЧЕТВРТА И ПЕТТА КАТЕГОРИЈА
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА _____ РАБОТИ

НА

 (правно лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА НОСИТЕЛОТ
СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО СОГЛАСНО ЗАКОН

ЛИЦЕНЦАТА ВАЖИ ДО _____

БРОЈ _____
 ИЗДАДЕНО НА _____
 СКОПЈЕ

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

МП

РЕГИСТАР

Прилог 3

[illegible]

стр. _____

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

205.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 06.02.2006 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - МБ-96 (ПРЕМИУМ) | до 27,242 |
| - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 27,049 |
| - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 27,474 |
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - Д (ДИЗЕЛ) | до 30,314 |
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 29,966 |
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 (М) | до 19,280 |
| - М-2 | до 19,254 |

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 65,50
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 62,00
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 62,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 54,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 43,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 23,399
- М-2	до 23,369

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од табелата А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	65,00	64,50	64,00
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	61,50	61,00	60,50
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	62,00	61,50	61,00
Д - ДИЗЕЛ	54,00	53,50	53,00
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	43,00	42,50	42,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кој согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,416
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,713
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,712
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,142
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,158
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 07.02.2006 година.

Бр. 02-177/1
6 февруари 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефон: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

